




Република Северна Македонија
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of North Macedonia
Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен
04 2025

Monthly Bulletin
04 2025



Содржина / Table of Contents

Користени кратенки

Abbreviations

I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory pension funds data

Табела 1: Дистрибуција на членството во ЗПФ според нивниот статус

Table 1: Distribution of the MPF Membership by their status

Слика 1: Дистрибуција на членството во ЗПФ според нивниот статус (во проценти)

Table 1: Distribution of the MPF by their status (in percents)

Табела 2: Вредност на нето средствата на ЗПФ и на сметководствените единици на ЗПФ

Table 2: Value of the MPF Net assets and the MPF Accounting Units

Слика 2: Вредност на нето средствата на ЗПФ

Figure 2: Value of the MPF Net assets

Слика 3: Вредност на сметководствените единици во ЗПФ

Figure 3: Value of the MPF Accounting Units

Табела 3: Структура на инвестициите на ЗПФ

Табела 3: Structure of Investment of MPF

Слика 4: Структура на инвестициите на ЗПФ

Figure 4: Structure of Investment of MPF

II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary pension funds data

Табела 4: Дистрибуција на членството во ДПФ според начинот на членство

Table 4: Distribution of the VPF Membership by membership type

Табела 5: Дистрибуција на пензиски шеми во ДПФ

Table 5: Distribution of the pension schemes in VPF

Слика 5: Дистрибуција на членството во ДПФ според начинот на членство (во проценти)

Figure 5: Distribution of the VPF Membership by membership type (in percents)

Табела 6: Вредност на нето средствата на ДПФ и на сметководствените единици на ДПФ

Table 6: Value of the VPF Net assets and the VPF Accounting Units

Слика 6: Вредност на нето средствата на ДПФ

Figure 6: Value of the VPF Net assets

Слика 7: Вредност на сметководствените единици во ДПФ

Figure 7: Value of the VPF Accounting Units

Табела 7: Структура на инвестициите на ДПФ

Табела 7: Structure of Investment of VPF

Слика 8: Структура на инвестициите на ДПФ

Figure 8: Structure of Investment of VPF

Ве молиме при користење на податоците од Месечниот билтен задолжително да го наведете изворот.

Those using data from the Monthly Bulletin are requested to cite the source.

Кратенки / Abbreviation

1. ЗПФ - задолжителни пензиски фондови
MPF - mandatory pension funds
2. ДПФ - доброволни пензиски фондови
VPF - voluntary pension funds
3. САВАз - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд
SAVAm - Otvoren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond
4. КБПз - КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
KBPM - KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje
5. ТРИГЛАВз - Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје
TRIGLAVm - Triglav otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje
6. САВАд - Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус
SAVAv - Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus
7. КБПд - КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
KBPV - KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje
8. ТРИГЛАВд - Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
TRIGLAVv - Triglav otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje
9. ВФПд - ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје
VFPv - VFP otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

Забелешки / Notes

Почеток на работа на САВАз е 1.1.2006 г. / SAVAm started to work on 1.1.2006.

Почеток на работа на КБПз е 1.1.2006 г. / KBPM started to work on 1.1.2006.

Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г. / TRIGLAVm started to work on 1.4.2019.

Почеток на работа на САВАд е 15.7.2009 г. / SAVAv started to work on 15.7.2009.

Почеток на работа на КБПд е 21.12.2009 г. / KBPV started to work on 21.12.2009.

Почеток на работа на ТРИГЛАВд е 1.3.2021 г. / TRIGLAVv started to work on 1.3.2021.

Почеток на работа на ВФПд е 18.10.2022 г. / VFPv started to work on 18.10.2022.

Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на пензиските фондови се пензиските друштва.

Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of pension funds are pension companies.

За посигурни пензионерски денови / For safer retirement days

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Славко Јаневски бр.100, 1000 Скопје

тел: (+389 2) 3224-229

www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Slavko Janevski 100, 1000 Skopje,

tel: (+389 2) 3224-229

www.mapas.mk

Содржина / Table of Contents

I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory pension funds data


Табела 1: Дистрибуција на членството во ЗПФ според нивниот статус
Table 1: Distribution of the MPF Membership by their status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни/ Voluntary	Задолжителни/ Mandatory				Вкупно/ Total
		Со договор/ With contract	Распределени/ Allocated	Времено распределени/ Temporary allocated *	Вкупно/ Total	
31.03.2025						
САБАз / SAVAm	26.914	82.643	141.089	12.208	235.940	262.854
КБПз / KBPm	31.586	89.753	148.655	12.579	250.987	282.573
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	3.011	29.051	32.690	4.834	66.575	69.586
Вкупно / Total	61.511	201.447	322.434	29.621	553.502	615.013
30.04.2025						
САБАз / SAVAm	26.892	82.727	141.212	12.223	236.162	263.054
КБПз / KBPm	31.551	89.836	148.795	12.613	251.244	282.795
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	3.058	29.522	32.990	4.893	67.405	70.463
Вкупно / Total	61.501	202.085	322.997	29.729	554.811	616.312

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на ФПИОСМ во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во

* The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by PDIF to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во ЗПФ според нивниот статус (во проценти)
Table 1: Distribution of the MPF by their status (in percents)



I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory pension funds data


Табела 2: Вредност на нето средствата на ЗПФ и на сметководствените единици на ЗПФ

Table 2: Value of the MPF Net assets and the MPF Accounting Units

Месец / Month	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)			Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value		
	САБАз / SAVAm	КБПз / KBPm	ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	САБАз / SAVAm	КБПз / KBPm	ТРИГЛАВз / TRIGLAVm
31.03.2025	71.720,38	80.483,88	13.316,72	276,749434	286,476862	127,140227
10.04.2025	70.332,53	78.831,05	13.076,05	270,089825	279,355454	123,961193
20.04.2025	70.250,32	78.881,24	13.161,49	269,312414	278,905548	123,705741
30.04.2025	71.375,67	80.262,53	13.389,19	273,319365	283,487843	125,663595


Слика 2: Вредност на нето средствата на ЗПФ

Figure 2: Value of the MPF Net assets



Слика 3: Вредност на сметководствените единици во ЗПФ

Figure 3: Value of the MPF Accounting Units



I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory pension funds data

Табела 3: Структура на инвестициите на ЗПФ

30.04.2025


Table 3: Structure of Investment of MPF

(во милиони денари/ in million denars)

Вид имот / Type of assets	САБАз / SAVAm		КБПз / KBPm		ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	
	вредност value	процент percent	вредност value	процент percent	вредност value	процент percent
Домашни / Domestic	50.549	70,79%	54.177	67,47%	9.415	70,28%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	1.798	2,52%	1.112	1,39%	0	0,00%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	48.750	68,27%	53.062	66,08%	9.003	67,20%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	1	0,00%	3	0,00%	412	3,08%
Краткорочни хартии од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Странски / Foreign	19.708	27,60%	24.521	30,54%	3.761	28,08%
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	5.218	7,31%	0	0,00%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	643	0,90%	893	1,11%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	13.847	19,39%	23.628	29,43%	3.761	28,08%
Краткорочни хартии од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	70.257	98,39%	78.697	98,01%	13.176	98,36%
Депозити / Deposits	497	0,70%	916	1,14%	53	0,39%
Парични средства / Cash	35	0,05%	2	0,00%	0	0,00%
Побарувања / Receivables	620	0,87%	681	0,85%	167	1,25%
Вкупно средства / Total assets	71.409	100,00%	80.297	100,00%	13.396	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	33	0,05%	35	0,04%	7	0,05%
Нето средства / Net assets	71.376	99,95%	80.263	99,96%	13.389	99,95%

Слика 4: Структура на инвестициите на ЗПФ

Figure 4: Structure of Investment of MPF



II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary pension funds data

Табела 4: Дистрибуција на членството во ДПФ според начинот на членство

Table 4: Distribution of the VPF Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary Pension Fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with professional account	Вкупно / Total
31.03.2025			
САВАд / SAVAv	10.729	4.742	15.471
КБПд / KBPv	6.286	11.436	17.722
ТРИГЛАВд / TRIGLAVv	151	60	211
ВФПд / VFPv	363	338	701
Вкупно / Total	17.529	16.576	34.105
30.04.2025			
САВАд / SAVAv	10.820	4.729	15.549
КБПд / KBPv	6.332	11.441	17.773
ТРИГЛАВд / TRIGLAVv	151	60	211
ВФПд / VFPv	367	339	706
Вкупно / Total	17.670	16.569	34.239


Табела 5: Дистрибуција на пензиски шеми во ДПФ

Table 5: Distribution of the pension schemes in VPF

Доброволен пензиски фонд / Voluntary Pension Fund	Број на пензиски шеми / Number of pension schemes
31.03.2025	
САВАд / SAVAv	1.261
КБПд / KBPv	2.846
ТРИГЛАВд / TRIGLAVv	5
ВФПд / VFPv	149
Вкупно / Total	4.261
30.04.2025	
САВАд / SAVAv	1.258
КБПд / KBPv	2.840
ТРИГЛАВд / TRIGLAVv	5
ВФПд / VFPv	149
Вкупно / Total	4.252

Слика 5: Дистрибуција на членството во ДПФ според начинот на членство (во проценти)

Figure 5: Distribution of the VPF Membership by membership type (in percents)



II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary pension funds data


Табела 6: Вредност на нето средствата на ДПФ и на сметководствените единици на ДПФ

Table 6: Value of the VPF Net assets and the MPF Accounting Units

Месец / Month	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)				Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value			
	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv	ТРИГЛАВд / TRIGLAVv	ВФПд / VFPv	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv	ТРИГЛАВд / TRIGLAVv	ВФПд / VFPv
31.03.2025	2.139,36	2.070,28	20,92	193,40	243,276704	232,350023	117,780147	121,267863
10.04.2025	2.094,78	2.015,40	20,52	188,74	237,360392	226,114474	114,866448	117,833567
20.04.2025	2.091,29	2.020,73	21,37	190,40	236,871165	225,958848	114,614011	118,150449
30.04.2025	2.121,34	2.056,99	21,74	194,06	240,361095	229,722583	116,391309	120,095589


Слика 6: Вредност на нето средствата на ДПФ

Figure 6: Value of the VPF Net assets



Слика 7: Вредност на сметководствените единици во ДПФ

Figure 7: Value of the VPF Accounting Units



II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary pension funds data

Табела 7: Структура на инвестициите на ДПФ

30.04.2025


Table 7: Structure of Investment of VPF

(во милиони денари/ in million denars)

Вид имот / Type of assets	САВАд / SAVAv		КБПд / KBPv		ТРИГЛАВд / TRIGLAVv		ВФПд / VFPv	
	вредност value	процент percent	вредност value	процент percent	вредност value	процент percent	вредност value	процент percent
Домашни / Domestic	1.533	72,11%	1.326	64,31%	14,45	66,41%	107,39	55,30%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	182	8,54%	54	2,60%	0,00	0,00%	17,17	8,84%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	1.351	63,56%	1.272	61,69%	13,47	61,87%	90,22	46,45%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,02%	0,99	4,54%	0,00	0,00%
Краткорочни хартии од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Странски / Foreign	580	27,28%	647	31,37%	6,07	27,87%	71,65	36,89%
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	174	8,17%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	23	1,09%	87	4,21%	0,00	0,00%	14,38	7,41%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	383	18,02%	560	27,16%	6,07	27,87%	57,27	29,49%
Краткорочни хартии од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	2.113	99,40%	1.973	95,68%	20,52	94,28%	179,04	92,19%
Депозити / Deposits	8	0,38%	86	4,16%	1,24	5,71%	14,28	7,35%
Парични средства / Cash	5	0,22%	3	0,13%	0,00	0,02%	0,28	0,14%
Побарувања / Receivables	0	0,00%	1	0,04%	0,00	0,00%	0,61	0,31%
Вкупно средства / Total assets	2.126	100,00%	2.062	100,00%	21,77	100,00%	194,21	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	5	0,22%	5	0,26%	0,02	0,10%	0,14	0,07%
Нето средства / Net assets	2.121	99,78%	2.057	99,74%	21,74	99,90%	194,06	99,93%

Слика 8: Структура на инвестициите на ДПФ

Figure 8: Structure of Investment of VPF



[Содржина / Table of Contents](#)